

Службен весник

на Република Македонија

Број 24

10 февруари 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
676. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола.....	2	681. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани	3
677. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	2	682. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	4
678. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	3	683. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	4
679. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	3	684. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.....	4
680. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение.....	3		

	Стр.		Стр.
685. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - П.О. Скопје.....	5	688. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	5
686. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци	5	689. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија	6
687. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности „ЗЛЕТОВИЦА“-Пробиштип	5	690. Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	6
		691. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Кривопаштани	15

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

676.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДООЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола, се разрешуваат:

- Богдан Докулевски,
- Билјана Дамчевска-Бакиевска и
- Катица Пиперкова.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола се именуваат:

- Горан Горевски и
- Биљана Дамчевска-Бакиевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1334/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

677.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје се разрешуваат:

- Маја Темкова и
- Биљана Стерјадовска Стојчевска.

2. За членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје се именуваат:

- Маја Темкова и
- Билјана Стерјадовска-Стојчевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1335/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

678.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР**

1. Од должноста членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Емилија Размоска,
- Павлина Пероска и
- Ѓорѓи Тодороски.

2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се именуваат:

- Мевлудин Амчоски,
- Ахмед Салих и
- Ќемаил Сами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1336/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

679.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР**

1. Од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, се разрешуваат:

- Арслан Зекироски,
- Цемо Демироски и
- Асан Кадриоски.

2. За членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се именуваат:

- Цемо Демироски и
- Асан Кадриоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1337/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

680.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ**

1. Ружди Ибраимов се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение се именува Ружди Ибраимов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1338/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

681.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ**

1. Васка Анастасова се разрешува од должноста член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани се именува Марија Гицова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1339/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

682.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, се разрешуваат:

- Данчо Алексов,
- Радмила Маноилова и
- Јорданчо Јакович.

2. За членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип се именуваат:

- Јорданчо Јакович и
- Александар Митевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1340/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

683.

Врз основа на член 10 став 2 и член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2003, 161/2009, 171/2010 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Елена Патровска,
- Ванчо Гроздановски и
- Гоце Цветковски.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, се именуваат:

- Елена Кекенова,
- Ванчо Гроздановски и
- Гоце Цветковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1341/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

684.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, се разрешуваат:

- Христина Божиновска,
- Дејан Ристов и
- Јовица Даиловски.

2. За членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово се именуваат:

- Христина Божиновска и
- Горан Гелевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1342/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

685.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“-П.О.
СКОПЈЕ

1. Зорица Василева се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. Скопје се именува Мите Трајков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1343/1 22 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

686.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, се разрешуваат:

- Анита Костова,
- Цана Добринова и
- Хулија Асанова.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци се именуваат:

- Цана Добринова и
- Нада Илиева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1344/1 15 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

687.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО -
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ „ЗЛЕТОВИЦА“
-ПРОБИШТИП

1. Марина Богоевска се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности „ЗЛЕТОВИЦА“-Пробиштип.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности „ЗЛЕТОВИЦА“-Пробиштип, се именува Златко Николов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1346/1 22 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

688.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје се именува Трајче Стојанов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1347/1 22 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

689.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Ангелинка Петкова се разрешува од должноста член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.

2. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија се именува Ангелинка Петкова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1348/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

690.

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15) и член 150-г став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15 и 17/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2016 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Министерството за здравство, за работа со новата медицинска опрема за дијагностика и лекување која ја набави за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија, за стручните лица кои директно ќе работат со постојната опрема организира стручно осposобување и усовршување како во земјава,

така и во странство. Целта на министерството е оптимална искористеност на опремата, зголемување на квалитетот на здравствените услуги и пред се инвестирање во она што е најважно, а тоа е едуциран и оспособен медицински кадар.

Заложбата на Министерството за здравство е и професионалното усовршување, односно специјализацијата на медицинскиот кадар која долгорочно го подигнува квалитетот на здравствените услуги во државата. На оваа област Министерството за здравство се фокусираше на недоволниот број на специјализации кој беше повеќегодишен проблем со кој се соочуваше здравствениот систем, така што дел од докторите воопшто немаа можност да бидат упатени на специјализација или повеќе години чекаа за истата. Токму затоа, се обезбедуваат што е можно поголем број специјализации за македонските доктори, имајќи предвид дека нивната специјализација овозможува и поголема достапност до специјалистички услуги за граѓаните, како и подобра искористеност на медицинската опрема.

Со цел стекнување на најнови знаења и примена на најсовремени техники на лекување, подигнување на нивото на стручно знаење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги во сите облици на здравствена заштита во секојдневната пракса, како и продуцирање на нови стручни лица во државата, Министерството за здравство ангажира врвни странски лекари, еминентни медицински професионалци од најразлични области од медицината.

Со Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2016 година се опфатени:

1. ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

Програмата е изготвена согласно исказаните потреби за едукација на лекари и медицински персонал од здравствени установи во Република Македонија.

Со оваа програма се опфатени потребите од едукација на лекари и медицински персонал за 2016 година, со цел продлабочување на постојните знаења и стекнување на нови во дијагностиката и лекувањето, со опфаќање на хируршките, интернистичките дејности, стоматолозијата и фармацијата, и тоа:

1. Ортопедија и трауматологија
2. Урологија
3. Абдоминална хирургија
4. Кардиохирургија
5. Неонатална кардиохирургија
6. Торакална и васкуларна хирургија
7. Неврохирургија
8. Анестезија и интензивно лекување
9. Пластична и реконструктивна хирургија
10. Гинекологија и акушерство
11. Хематологија
12. Педијатрија
13. Физикална медицина
14. Офталмологија
15. Микробиолошка дијагностика
16. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, пулмологија, гастроентерохепатологија)
17. Оториноларингологија
18. Психијатрија
19. Неврологија
20. Ендокринологија

21. Дерматологија
22. Радиодијагностика
23. Клиничка биохемија
24. Инфективни болести
25. Фармакологија
26. Патологија
27. Радиотерапија и онкологија
28. Молекуларна биологија
29. Максилофацијална хирургија
30. Нуклеарна медицина
31. Кардиологија
32. Стоматологија
33. Фармација
34. Симулациски Центар
35. Пет центар
36. Традиционална кинеска медицина и други

- Во трауматологија и ортопедија се опфатени процедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен столб, артроскопија на колено, артроскопија на рамо, траума на рбетен столб и др.

- Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, TUR на простата, ендоеурологија, лапараскопска урологија, ендоскопска урологија TUR и др.

- Во абдоминална хирургија - базична лапараскопија, онколошка хирургија, лапа-раскопска хирургија (колон, холециста), колоректална хирургија, лимфаденектомија при карцином на колон и др.

- Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија на дојка (карциноми), лимфна биопсија кај карцином на дојка и др.

- Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохирургија и др.

- Во анестезиологија, реанимација и интензивно лекување - регионални блокови, третман на болка, палијативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, третман на хронична болка, анестезија за артроскопски процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиологија за лапараскопска хирургија на колон и др.

- Во пластична и реконструктивна хирургија - пластична и реконструктивна хирургија и др.

- Во кардиохирургија – дијагноза, операции, пред- и пост-оперативна нега на пациенти со срцеви заболувања и др.

- Во неонатална кардиохирургија – дијагноза, операции, пред- и пост-оперативна нега на педијатриски пациенти со срцеви заболувања и др.

- Во гинекологија и акушерство – откривање на малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколошка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D Ехо метода и др.

- Во хематологија - проточна цитометрија, трансплантација на хематопоетски матични клетки и др.

- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акутни леукемии, трансплантација, акутни и касни компликации од третман на акутни леукемии, дијагностички методи во област на миелопластичен Су и анемични Су, изведување на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пулмоалергологија, ехо на срце и др.

- Во физикална медицина – ласеротерапија, ЕХО на меки ткива, лимфна дренажа и др.

- Во офталмологија – фако хирургија на катаракта, витректомија, кера-топластика, ласер фотокоагулација, ЕХО на око А и В скен, компјутерска периметрија, фако метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ласер, индиректна офталмологија, ендокринолошка офталмологија и др.

- Во микробиолошка дијагностика – молекуларна дијагностика за ХЦВ и др.

- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултразвук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардиографија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на периферни крвни садови, терапија на сангвинантни крваречки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија – дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопија со термокаутер (поставување на стент и агрон плазма), електрофизиолошко иследување и аблација при постоење на акцесорни патишта, коморни тахикардии и атријална фибрилација и др.

- Во оториноларингологија – рана детекција на фаринголарингеални карциноми и хирургија на истите, пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални блок дисекции на врат, FESS хирургија и др.

- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕР, употреба на DUODOPA препарат за континуирана гастроинтестинална апликација, цереброваскуларни болести, генетски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна терапија, детско и адолесцентно ментално здравје, неуромониторинг *invaziv/noninvaziv*, тромболиза + сонотромболиза и др.

- Во ендокринологија – денситометрија (DXA) на коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна жлезда, неурохормони, дијабет и др.

- Во дерматологија – дерматохирургија, хистопатологија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија, склерозација на вени со пена и др.

- Во радиодијагностика – КТ ангиографија, неуро-радиологија, мускулоскелетна радиологија, интервентни процедури и др.

- Во клиничка биохемија – PCR техника за детекција и генотипизација на вируси, PCR техника за анализа на DNA/RNA и др.

- Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, фиброскен и др.

- Во фармакологија – стандардни процедури на пре-дапликативна подготовка на цитотоксични лекови и др.

- Во стоматологија – ортодонција, детска стоматологија, орална хирургија, пародонтологија, фиксна и мобилна протетика, ресторативна стоматологија и ендодонција и др.

Имајќи го во предвид фактот дека за подобрување на здравствената заштита на граѓаните по направената анализа потребно е да се додадат и следните нови методи за кои има потреба од едукација:

Реден број	Вид на метода	Јавна здравствена установа	Година на реализација на обуката
1	Полисомнографија кај деца	Институт по белодробни заболувања кај децата - Козле, Скопје	2016
2	Логопедска терапија на пациенти со Dg. Rhinolalia со помош на The Oral and Nasal Listener	ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	2016
3	Трансуретрална ресекција на простата и на мочен меур	ЈЗУ Општа Болница Куманово	2016
4	Електростимулација на карлично дно (FES И AMFES)	ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство	2016
5	Тестирање на генотипска резистенција на ХИВ	ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	2016
6	ЕЛИСА метода за одредување антитела во ликвор	ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје	2016
7	FAT GRAFTING	ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски Скопје	2016
8	Методи на работа со деца со ADHD, психомоторна редукација и релаксација, Неврофидбек (Neurofeedback) и биофидбек	ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје	2016
9	Доплер на ренални артерии	ЈЗУ ГОБ 8ми септември	2016
10	Метода за посебна вентилација за критично болни и оперирани пациенти	ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести	2016
11	Компјутерска томографија	ЈЗУ Здравствен дом Скопје	2016
12	Кератопластика	ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести	2016
13	Флоуцитометрија	ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести	2016
14	Одредување на SENTINEL NODE	ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство	2016
15	Тотална оклузија на грлото на матката	ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство	2016
16	Лапароскопски вештини	ЈЗУ Општа Болница Кавадарци	2016
17	Говорни параметри, говорен интензитет, респирација, гласовен интензитет, велофарингеално затворање, јазично -палатален контакт кај пациенти со Arhonia и Dysphonia	ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	2016
18	Интервентна ендоскопија	ЈЗУ Клиничка болница Тетово	2016

Во 2016 година во план е започнување на напредни фокусирани обуки во следните области:

1. Хирургија на рамо и колено, ќе се едуцираат доктори од Универзитетска клиника за ТООРИЛУЦ ОЕ Ортопедија и ОЕ Трауматологија, „ГОб 8-ми Септември“ и Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ – Охрид;

2. Офталмологија ќе се едуцираат доктори од Универзитетска клиника за очни болести и „ГОб 8-ми Септември“;

3. Дигестивна хирургија ќе се едуцираат доктори од Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, ГОб „8-ми Септември“ и Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје;

4. Ендокринохирургија ќе се едуцираат доктори од Универзитетска клиника за ендокринологија и ГОб „8-ми Септември“;

5. Неврологија и неврохирургија ќе се едуцираат доктори, невролози од Универзитетска клиника за неврологија и неврохирургија од Универзитетска клиника за неврохирургија;

6. Неонатологија ќе се едуцираат доктори од Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и Универзитетска клиника за детски болести.

За овие шест области ќе се спроведат обуки во Европа (Австрија, Германија, Италија и др.), Канада, САД и Јапонија.

Обуката за хируршките операции е предвидена да биде со времетраење од шест месеци до една година. Првиот месец треба да работат на кадавер, симулатор или животни како би се здобил со теоретска подготовка, потоа да биде прв асистент и последните шест месеци да биде главен хирург.

II. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ЛЕКАРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО

Покрај едукациите на лекари и останатиот медицински персонал од Република Македонија во странство, со оваа програма опфатени се и специјализациите, супспецијализациите и докторските студии на лекари од Република Македонија во странство.

Здравствените работници и здравствените соработници, вработени во ЈЗУ, кои специјализираат/супспецијализираат надвор од Република Македонија, Министерството за здравство ги покрива сите трошоци. Се признаваат трошоци за школарина за специјализација/супспецијализација (по доставена фактура), надомест за полагање на специјалистички испит (по доставена фактура), надомест за нострификација на диплома и други потребни документи, надомест за здравствено осигурување, работна виза/виза за школување/престој, месечен надомест за престој во висина од 500 (петстотини) евра, надомест за сместување во износ не поголем од 600 (шестстотини) евра месечно, надоместок за превоз во висина на цената на еден повратен автобуски/авионски билет од и до местото каде што се обавува специјализацијата еднаш годишно за текот на вре-

метраењето на специјализацијата и за дополнителни трошоци кои произлегуваат од законските прописи од земјата каде се обавува специјализацијата со доставување на соодветен документ.

III. АНГАЖИРАЊЕ НА СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА ОД СТРАНСТВО

Со оваа програма се опфатени трошоците кои произлегуваат од ангажирањето на стручни медицински лица кои доаѓаат од еминентни центри од странство во текот на 2016 година со цел едукации/тренинзи/обука на медицинскиот кадар во јавните здравствени установи во Република Македонија.

IV. ЕДУКАЦИИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Со оваа програма се опфатени и едукации кои се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, кои се наменети за стекнување практични вештини неопходни за стекнување на називот доктор на медицина, дел од процесот на полагање на практичниот дел од стручниот испит, дел од процесот на стекнување на практични вештини за стекнување со стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на продолжување на лиценца на докторите на медицина. Средствата ќе се исплаќаат периодично, согласно потребата и динамиката на реализација на едукациите. Установата Медицински симулациски центар Скопје до Министерството за здравство ќе доставува месечни и/или периодични извештаи за сите едукации извршени во периодот за којшто се известува.

V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ

Покрај едукациите на лекари и останатиот медицински персонал и специјализациите, супспецијализациите и докторските студии на лекари од Република Македонија во странство со оваа програма е опфатена и можноста за кофинансирање на здравствените работници и здравствените соработници кои не се вработени во јавна здравствена установа, односно дел од надоместокот за овие специјализации ќе го покриваат согласно оваа програма.

Средствата за кофинансирање ќе бидат дистрибуирани во зависност од потребата за определени специјалистичко-консултативни услуги во конкретна општина, односно јавна здравствена установа, како и врз основа на податоците од електронската листа на закажани прегледи, како и бројот и старосната структура на специјалистите, односно супспецијалистите во општината или установата.

Со оваа програма се определува бројот на слободни места за специјализација или супспецијализација по општини и јавни здравствени установи, како и износот на средства за кофинансирање и тоа:

Општина	Назив на ЈЗУ	Назив на специјализација или субспецијализација	Вкупно слободни места за специјализација	Потребни финансиски средства за цел специјалистички стаж (Евра)	Потребни финансиски средства за 2016 година (Евра)
СКОПЈЕ	ЈЗУ 8 Септември	Анестезиологија со интензивно лекување	5	46400	9280
	ЈЗУ 8 Септември	Гастроентерохепатологија	2	11200	2240
	ЈЗУ 8 Септември	Ендокринологија	4	8960	1792
	ЈЗУ 8 Септември	Кардиологија	2	13440	2688
	ЈЗУ 8 Септември	Дигестивна хирургија	4	16320	3264
	ЈЗУ 8 Септември	Ортопедија	4	10880	2176
	ЈЗУ 8 Септември	Инфектологија	1	1920	384
	ЈЗУ 8 Септември	Медицинска биохемија	1	1600	320
	ЈЗУ 8 Септември	Неврологија	1	1600	320
	ЈЗУ 8 Септември	Офталмологија	2	3840	768
	ЈЗУ 8 Септември	Патологија	2	3840	768
	ЈЗУ 8 Септември	Радиологија	2	3200	640
	ЈЗУ 8 Септември	Трансфузиjsка медицина	1	1920	384
	ЈЗУ 8 Септември	Медицина на труд	4	6400	1280
	ЈЗУ 8 Септември	Радиотерапија	3	19200	3840
	ЈЗУ 8 Септември	Физикална медицина и рехабилитација	2	3200	640
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Анестезиологија со интензивно лекување	5	46400	9280
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Детска хирургија	1	10880	2176
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Интерна медицина	2	11200	2240
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Медицинска биохемија	1	4800	960
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Васкуларна хирургија	1	4080	816
	ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Пластична и реконструктивна хирургија	1	8160	1632
ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје	Радиологија	2	8000	1600	
ЈЗУ УК за детски болести	Педијатрија	5	38400	7680	
ЈЗУ Универзитетски Институт за позитронско-емисиона томографија	Нуклеарна медицина	1	6400	1280	

КУМАНОВО	ОБ Куманово	Општа хирургија	1	6800	1360
	ОБ Куманово	Акушерство и гинекологија	2	11600	2320
	ОБ Куманово	Педијатрија	1	2880	576
	ОБ Куманово	Интерна медицина	1	3360	672
	ОБ Куманово	Гастроентерохепатологија	1	6720	1344
	ОБ Куманово	Кардиологија	1	6720	1344
	ОБ Куманово	Медицинска биохемија	1	1600	320
	ОБ Куманово	Неврологија	3	4800	960
	ОБ Куманово	Психијатрија	1	1600	320
ВЕЛЕС	ОБ Велес	Акушерство и гинекологија	3	20880	4176
	ОБ Велес	Интерна медицина	1	5600	1120
	ОБ Велес	Кардиологија	1	5600	1120
	ОБ Велес	Педијатрија	1	5760	1152
	ОБ Велес	Психијатрија	2	3200	640
	ОБ Велес	Општа хирургија	1	2720	544
	ОБ Велес	Оториноларингологија	1	2720	544
ШТИП	КБ Штип	Акушерство и гинекологија	4	37120	7424
	КБ Штип	Интерна медицина	4	26880	5376
	КБ Штип	Гастроентерохепатологија	1	8960	1792
	КБ Штип	Кардиологија	1	5600	1120
	КБ Штип	Ревматологија	1	5600	1120
	КБ Штип	Неврохирургија	1	6800	1360
	КБ Штип	Ортопедија	1	4080	816
	КБ Штип	Оториноларингологија	1	4080	816
	КБ Штип	Офталмологија	1	2880	576
	КБ Штип	Пластична и реконструктивна хирургија	2	16320	3264
	КБ Штип	Психијатрија	1	1600	320
	КБ Штип	Педијатрија	1	5760	1152
	КБ Штип	Општа хирургија	1	8160	1632
	КБ Штип	Медицинска биохемија	1	4800	960
КАВАДАРЦИ	ОБ Кавадарци	Анестезиологија со интензивно лекување	1	9280	1856
	ОБ Кавадарци	Физикална медицина и рехабилитација	1	1600	320
КИЧЕВО	ОБ Кичево	Акушерство и гинекологија	1	9280	1856
	ОБ Кичево	Педијатрија	3	17280	3456
СТРУГА	ОБ Струга	Оториноларингологија	1	2720	544
	ОБ Струга	Општа хирургија	1	2720	544
СТРУМИЦА	ОБ Струмица	Акушерство и гинекологија	3	17400	3480
	ОБ Струмица	Кардиологија	1	5600	1120
ТЕТОВО	КБ Тетово	Акушерство и гинекологија	3	20880	4176
	КБ Тетово	Градна хирургија	1	2720	544
	КБ Тетово	Интерна медицина	3	16800	3360
	КБ Тетово	Кардиологија	2	6720	1344
	КБ Тетово	Ортопедија	1	4080	816
	КБ Тетово	Педијатрија	1	1920	384

БИТОЛА	КБ Битола	Анестезиологија со интензивно лекување	3	27840	5568
	КБ Битола	Гастроентерохепатологија	1	8960	1792
	КБ Битола	Медицинска биохемија	1	4000	800
	КБ Битола	Неврологија	2	8000	1600
	КБ Битола	Оториноларингологија	1	8160	1632
	КБ Битола	Патолошка анатомија	1	7680	1536
	КБ Битола	Педијатрија	1	5760	1152
	КБ Битола	Пулмологија и алергологија	1	5600	1120
	КБ Битола	Радиологија	1	2400	480
	КБ Битола	Радиотерапија	2	12800	2560
	КБ Битола	Физикална медицина и рехабилитација	1	6400	1280
ПРИЛЕП	ОБ Прилеп	Анестезиологија со интензивно лекување	1	9280	1856
	ОБ Прилеп	Акушерство и гинекологија	2	13920	2784
	ОБ Прилеп	Општа хирургија	1	10880	2176
	ОБ Прилеп	Педијатрија	2	11520	2304
КОЧАНИ	ОБ Кочани	Акушерство и гинекологија	2	18560	3712
	ОБ Кочани	Дерматовенерологија	1	4000	800
	ОБ Кочани	Неврологија	2	9600	1920
	ОБ Кочани	Педијатрија	1	5760	1152
ОХРИД	ОБ Охрид	Дерматовенерологија	1	4000	800
	ОБ Охрид	Интерна медицина	1	3360	672
	ОБ Охрид	Оториноларингологија	1	6800	1360
	ОБ Охрид	Кардиологија	1	5600	1120
	ОБ Охрид	Пулмологија и алергологија	1	8960	1792
ГОСТИВАР	ОБ Гостивар	Анестезиологија со интензивно лекување	1	5800	1160
	ОБ Гостивар	Акушерство и гинекологија	3	6960	1392
	ОБ Гостивар	Пулмологија и алергологија	1	2240	448
	ОБ Гостивар	Пластична и реконструктивна хирургија	1	2720	544
	ОБ Гостивар	Трауматологија	2	16320	3264
	ОБ Гостивар	Урологија	1	6800	1360
ГЕВГЕЛИЈА	ОБ Гевгелија	Педијатрија	1	7680	1536
ДЕБАР	ОБ Дебар	Радиологија	1	6400	1280
Вкупно			168	907.200 €	181.440 €
				55.792.800 ден.	11.158.560 ден.

Исто така, со програмата за кофинансирање на специјализации и супспецијализации предвидено е кофинансирање на специјализација по педијатрија и гинекологија и акушерство и тоа како што следува:

Општина	Назив на специјализација или субспецијализација	Вкупно слободни места за специјализација	Потребни финансиски средства за цел специјалистички стаж (Евра)	Потребни финансиски средства за 2016 година (Евра)
ВЕЛЕС	Акушерство и гинекологија	3	27840	4640
Демир Хисар	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
Јегуновце	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
Крушево	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
КУМАНОВО	Акушерство и гинекологија	4	37120	6186,666667
Македонски Брод	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
Ново Село	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
ПРИЛЕП	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
СВЕТИ НИКОЛЕ	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
СКОПЈЕ	Акушерство и гинекологија	5	46400	7733,333333
СТРУМИЦА	Акушерство и гинекологија	1	9280	1546,666667
Вкупно		20	185.600,00 €	30.933,33 €
			11.414.400,00 ден.	1.902.400,00 ден.

Општина	Назив на специјализација или субспецијализација	Вкупно слободни места за специјализација	Потребни финансиски средства за цел специјалистички стаж (Евра)	Потребни финансиски средства за 2016 година (Евра)
Скопје	Педијатрија	4	30720	6144
Струга	Педијатрија	2	15360	3072
Гостивар	Педијатрија	1	7680	1536
Гевгелија	Педијатрија	1	7680	1536
Берово	Педијатрија	1	7680	1536
Куманово	Педијатрија	4	30720	6144
Велес	Педијатрија	1	7680	1536
Делчево	Педијатрија	1	7680	1536
Крушево	Педијатрија	1	7680	1536
Пехчево	Педијатрија	1	7680	1536
Ростуше	Педијатрија	1	7680	1536
М.Брод	Педијатрија	1	7680	1536
Св.Николе	Педијатрија	1	7680	1536
Вкупно		20	153.600,00 €	30.720,00 €
			9.446.400,00 ден.	1.889.280,00 ден.

Докторите на медицина кои навреме ќе ја завршат специјализацијата, имаат гарантирано склучување на договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за избран лекар педијатар, односно гинеколог, со гарантиран месечен надоместок и за нив капитацијата ќе се пресметува стимулативно во вредност од 1000 поени на месечно ниво.

Програмата за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени има за цел:

1) Да се постигне балансирана дистрибуција на специјалисти на територијата на целата држава, што сериозно ќе влијае на обезбедувањето на специјалистичка здравствена заштита и решавање на проблемот со недостаток на специјалисти во некои општини во Македонија.

2) Значително да се подобри статусот на приватните специјализанти преку зголемување на нивните редовни приходи.

3) Да се стимулираат здравствените работници и здравствените соработници, а особено младите доктори на медицина да запишуваат специјализации по гинекологија и педијатрија и на тој начин да се надмине недостатокот на гинеколози и педијатри во секоја општина во Македонија.

5) Да се подигне стандардот на младите доктори кои преку учество во програмата за кофинансирање ќе добиваат загарантиран приход по завршувањето на специјализацијата, односно супспецијализацијата.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за реализација на активностите предвидени со оваа програма се предвидени за:

- трошоци за обука (надоместок за едукацијата или котизација по доставена фактура или слично),

- надомест на трошоците за превоз (автомобил – признавање на трошокот во висина на автобуска карта, автобус, воз или авион до и од местото на обука,

- сместување во местото на обука,

- месечен надомест за престој по лице за времетраењето на обуката за лицата кои ќе заминат на обука во надлежна институција од областа на здравството во странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за лицата кои ќе заминат во Република Франција и Обединетото Кралство кој е во износ од 800 (осумстотини) евра по лице и за лицата кои ќе заминат на двегодишна субспецијализација во Универзитетската болница во Кембриџ, Обединетото Кралство, кој е во износ од 1.500 (илјада и петстотини) евра по лице,

- трошоци за школарина за специјализација/супспецијализација во странство (по доставена фактура) на здравствените работници и здравствените соработници кои се вработени во ЈЗУ,

- надомест за полагање на специјалистички испит за специјализација /супспецијализација во странство на здравствените работници и здравствените соработници кои се вработени во ЈЗУ (по доставена фактура),

- надомест за нострификација на диплома и други потребни документи за здравствените работници и здравствените соработници кои се вработени во ЈЗУ кои специјализираат/супспецијализираат во странство,

- надомест за здравствено осигурување, работна виза/виза за школување/престој за здравствените работници и здравствените соработници кои се вработени во ЈЗУ кои специјализираат/супспецијализираат во странство,

- дополнителни трошоци кои произлегуваат од законските прописи од земјата каде се обавува специјализацијата/супспецијализацијата со доставување на соодветен документ,

- средства наменети за објавување на трудови во научно списание со импакт фактор на доктор на медицина, доктор на стоматологија или фармацевт на терцијарно ниво кој е должен да објави најмалку еден труд во научно списание со импакт фактор или да биде носител или координатор на национален, регионален или меѓународен научноистражувачки проект на секои десет години по истекот на периодот на мониторинг од членот 179-а став (1) од Законот за здравствена заштита,

- трошоци поврзани со ангажирање на странски доктори/тимови од еминентни медицински центри од странство и тоа: трошоци за пат, сместување и надоместок за извршената едукација,

- трошоци за едукации кои се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје после доставени месечни и/или периодични извештаи за сите едукации извршени во периодот,

- трошоци за спроведување на постапка за селекција на здравствените работници, односно здравствените соработници кои се пријавиле на јавниот оглас за запишување на кофинансирана приватна специјализација, односно супспецијализација (објавување на јавен оглас, полагање на стручен испит и испит за познавање на англиски јазик),

- трошоци за покривање на дел од средствата за спроведување на специјализацијата, односно супспецијализацијата и за полагање на специјалистички, односно супспецијалистички испит на здравствените работници и здравствените соработници преку кофинансирање.

Програмата за едукација на лекари и медицински персонал ги опфаќа и дополнителните трошоци кои произлегуваат од едукацијата на лекари и други здравствени работници и соработници од Република Македонија во странство, напредните/фокусирани обуки, трошоци за специјализации/супспецијализации во странство, ангажирање на странски доктори/тимови со цел едуцирање на нашите доктори и медицинскиот кадар, како и едукациите кои се обавуваат во Медицинскиот симулациски центар Скопје.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во висина од 40.000.000,00 денари и 40.000.000,00 денари кои се обезбедени од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство, вкупно 80.000.000,00 денари.

3. ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

Со денот на влегување во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16).

4. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1484/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

691.

Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 6/02) и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш бр.08-2694/4 од 30.10.2015 година и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Радовиш и Општина Кривогаштани бр. 08-2077/1 од 23.12.2015 година.

Општина Радовиш, застапувана од градоначалникот Сашко Николов и Општина Кривогаштани, застапувана од градоначалникот Тони Заткоски, на ден 26.1.2016 година, склучија

ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Член 1

Предмет на овој Договор е меѓуопштинска соработка т.е. вршење на определени работи од Општина Радовиш за Општина Кривогаштани во областа на градежната инспекција.

Член 2

Двете договорни страни се договорија работите и работните задачи што ги извршува градежниот инспектор од Општина Радовиш, да ги извршуваат во име и за сметка на Општина Кривогаштани.

Член 3

Инспекторите од член 2 на овој Договор, вработени во општинската администрација на Општина Радовиш, за извршување на работите и работните задачи, за Општина Кривогаштани, што се предмет на овој Договор, ќе ги користат објектите и опремата на двете договорни општини.

Член 4

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои Општина Кривогаштани ќе ги побара од инспекторот од Општина Радовиш, треба да се извршуваат согласно законските прописи, професионално, ефикасно, уредно и навремено.

Член 5

За работно ангажирање на инспекторот, во име и за сметка на Општина Кривогаштани, му следуваат патни и дневни трошоци кои ќе ги исплаќа Општина Кривогаштани, согласно законските прописи.

Член 6

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 7

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.

Член 8

За евентуално непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.

Во спротивно за споровите што ќе произлезат од непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен е Основниот суд во Радовиш.

Член 9

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја страна договорна страна.

Член 10

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од двете договорни страни.

Бр. 03-226/3
3 февруари 2016 година
Радовиш

Општина Радовиш
градоначалник,
Сашко Николов, с.р.

Бр. 03-19/3
26 јануари 2016 година
Кривогаштани

Општина Кривогаштани
градоначалник,
Тони Заткоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2016024